


SOFTLINE AD




VEKA систем со класичен дизајн

- отпорен повеќекоморен систем со особено добри изолациски особини
- оптимална звучна изолација која овозможува пријатен стамбен комфор
- материјал целосно отпорен на временски неприлики, стареење и не бара подоцна премачкување
- површината на рамот е глатка и лесно се одржува
- оптимална стабилност со помош на челично појачување



Систем за прозорци и врати.

SOFTLINE AD



Систем на профилот

- повеќекоморен профил со основна димензија на вградување 58 мм
- дебелина на ѕидот на профилот од 3 мм според RAL стандард
- елегантни, заоблени рабови
- поместени, малку поместени и единствени површини
- широчина на отворот на рамот на прозорецот од 96 до 174 мм
- челично појачување според VEKA стандард

Функционалност

- обични прозорци, прозорци со топлинска изолација, прозорци со звучна изолација, сигурносни прозорци, подвижни елементи, врати за балкони и тераси

Контрола на квалитетот

- Здружение за контрола на квалитетот за ПВЦ прозорци
- Проверка на квалитетот по RAL сертификат за ПВЦ прозорци

Систем на заптивање

- граничните заптивни гуми во рамот и прозорското крило се поставуваат непрекинато долж обемот на прозорецот
- системски заптивни гуми од АРТК, ТРЕ или силикон
- стандардна боја: црна

Физички карактеристики

- топлинска изолација според DIN 4108 и EnEB
- звучна изолација VDI 2719 SSK,SSK 2 до 4
- заштита од обивање според DIN V ENV 1627-1630 до класа на отпорност 2

Употреба

- прозорци со хоризонтално – вертикално отварање, само хоризонтално, само вертикално

отварање, прозорци со лизгање и ротирање, еднокрилни и повеќекрилни врати, можност за комбинирање во фиксна варијанта, стакло според DIN 18361

- обично стакло, стакло со изолација, сигурносно стакло, стакло со звучна изолација, специјално стакло
- лајсни за стакло: за вградување, за лепење, разделни

Начини на застаклување

- заптивање на стаклото: суво застаклување
- профил на заптивки од АРТК, ТРЕ или силикон

Отвор за стакло

- внатрешна раздалеченост на прозорските стакла 21 мм
- дебелина на стаклото за фиксни прозорци 6 – 32 мм
- дебелина на стаклото за прозорските крила со поместени и малку поместени површини, 6 – 32 мм
- дебелина на стаклото за прозорски крила со единствена површина 16 – 42 мм

Прозорски лајсни

- разделна со широчина 42, 62, 82 и 118 мм
- за вградување и лепење: 25 – 76 мм

Опрема

- профили за спојување – за проширување – прикачувачи за симс, ѕидни спојки, дополнителни појачувања – отвори – украсни фолии – профили за проветрување

Окови според DIN 18357

- Окови од признаени марки кои ја минале контролата за квалитет и систем
- рачки за индивидуална употреба

Коефициент за преминот на топлина U_w – вредност за прозорецот

во зависност од видот на стаклото

- со термо рабно спојување до 1,0 W/m²K
- со алуминиумско рабно спојување до 1,1 W/m²K



Систем за прозорци и врати.